

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на приговор

1. Приговорот на Алиу Имер од с. Одри, Теарце УП2 09-125/20 од 7 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-525 од 8 јули 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-525 од 8 јули 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучок и потоа да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Алиу Имер од с. Одри, Теарце до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-125/20 од 7 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-525 од 8 јули 2020 година издадено од КЕЦ Тетово поради непостоење на технички услови за приклучок.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека нема околу објектот електроинфраструктура, нема нисконапонска мрежа а и нема соодветна урбанистичко-планска документација.

На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – извод од план и ГИС скица каде ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 7 октомври 2020 година достави одговор со прилог:

- GIS скица
- Извод од план

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-125/20 од 7 август 2020 година со прилог:
 - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-525 од 8 јули 2020 година,
2. Одговор на Приговор од 14 август 2020 година
3. Дополнително доставена документација на 7 октомври 2020 година

Потоа, на 9 октомври 2020 година од Електродистрибуција беше побаран доказ за сопственост на објектот, при што на 15 октомври 2020 година беа доставени:

- Имотен лист бр. 1267 за КП бр. 1535, КО ОДРИ-ВОНГРАД
- Решение за легализација бр. 09-95 од 27 јануари 2020 година со правосилност од 10 февруари 2020 година издадено од Општина Теарце

Од приложената документација и докази се утврди дека жалителот поседува комплетна документација по предметот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (3) точка 3) од Закон за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Исто така, согласно точка 7 од истиот став, должен е и да го развива, надградува и одржува електродистрибутивниот систем со кој управува и да обезбеди долгорочна способност на системот за задоволување на оправданите барања за дистрибуција на електрична енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 125/20
22 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски